

Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото) има издадено вкупно 95.838.780 обични акции (вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 86.254.902) и 1 приоритетна акција (едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на друштвото)\*.

Основната главнина на Македонски Телеком АД - Скопје се состои од 95.838.780 обични акции со номинална вредност од 100 денари и 1 приоритетна акција со номинална вредност 9.733 денари, односно истата изнесува 9.583.887.733 денари.

Резултати од гласање од Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 18.06.2019 година									Донесени / Недонесени одлуки	
Предлог одлуки	Хартии од вредност издадени од Македонски Телеком АД Скопје	Вкупен број на акции со право на глас*	Вкупен број на важечки гласови**	Вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови***	Процент од вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови	Гласале				
						ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДРЖАН		
<a href="#">1.0. Предлог Одлука за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Друштвото</a>										
<a href="#">1.1. Отповикување на г-ѓа Андреа Шаги, државјанин на Република Унгарија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 01.07.2019 година;</a>	Број на акции	86.251.542	82.756.569	82.756.569	100%	82.756.569	0	0		
	Процент од основната главнина	89,996%	86,350%	86,350%		100,0000%	0,0000%	0,000%		
<a href="#">1.1. Избор на г-дин Владимир Ивановски, државјанин на Република Северна Македонија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 01.07.2019 година;</a>	Број на акции	86.251.542	82.756.569	82.756.569	100%	82.756.569	0	0		
	Процент од основната главнина	89,996%	86,350%	86,350%		100,0000%	0,0000%	0,000%		

\* Од вкупен број на акции со право на глас - 86.254.903 за 3.361 акции кои се дел од 2% акции кои Владата на Република Македонија ги додели на вработените на Македонски Телеком во 2006 год., сопствениците или не се евидентирани во акционерската книга на МКТ поради нецелосни лични податоци (3.320 акции), или се уште не се распределени (41 акции).

\*\* Вкупен број на присутни акции со право на глас

\*\*\*Вкупен број на акции со право на глас кои гласале

На Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 18.06.2019 година сите одлуки се донесени.